

<b>Предмет</b>	<b>ВОВЕД ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА</b>								
<b>Студиска програма</b>	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар								
<b>Код</b>	СМ С/Т-214								
<b>Студиска година</b>	Втора								
<b>Семестар</b>	Трет								
<b>Вкупно часови</b>	10								
<b>Кредити</b>	0.5								
<b>Вид на предмет</b>	Задолжителен								
<b>Предуслови</b>	Исполнет услов за запишување во втора година								
<b>Изведува</b>	Катедра по педијатрија, Катедра по имунологија, Катедра по гинекологија								
<b>Одговорен наставник</b>	ПРОФ. д-р Мирко Спироски								
<b>Адреса:</b>	Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, 1109 Скопје, ПП 60, Тел.: +389-2-110556; Факс: +389-2-110558 е-майл: mspiroski@medf.ukim.edu.mk								
<b>Клучни зборови</b>	Студии за медицински сестри и техничари, базични предмети, вовед во хумана генетика								
<b>Учебни цели</b>	Здобивање со познавања за основите на молекуларната биологија и генетика со посебно внимание врз: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нивната употреба во медицинската дијагностика</li> <li>• појавата и препознавањето на вродените и наследните болести</li> <li>• генска терапија</li> </ul>								
<b>Кратка содржина</b>	Градба на геном: структура и функција на хромозоми, РНК, ДНК. Репликација, рекомбинација, транскрипција и генска регулација. Наследување: механизми на наследување, Менделова генетика, генетски болести, генетска дијагностика и генетика на ракот Генетика и општество: рекомбинантно клонирање на ДНК, генска терапија Основните етички принципи во генетиката								
<b>Организација</b>	Теоретска настава: 10 часа								
<b>Методи на учење</b>	Интерактивни предавања (семинари)								
<b>Предвидени учебни резултати</b>	<b>Знаење и разбирање:</b> Студентот ќе се стекне со знаење и разбирање на основните принципи на генетиката во препознавањето, дијагнозата и пристапот кон вродените и наследните болести. <b>Клучни вештинии:</b> Студентот ќе биде оспособен да ги препознава вродените и наследните болести.								
<b>Специфични препораки за наставата</b>	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.  <b>Бодирање на активностите на студентот:</b> <table border="1"> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> <tr> <td>Теоретска настава *</td> <td>20-40</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка-1</td> <td>40-60</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>60-100</td> </tr> </table>	Вид на активност	Бодови	Теоретска настава *	20-40	Континуирана проверка-1	40-60	Вкупно:	60-100
Вид на активност	Бодови								
Теоретска настава *	20-40								
Континуирана проверка-1	40-60								
Вкупно:	60-100								

	<p>ПРИСУСТВО НА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА:</p> <p>51% - 60% - 5 бода;      61% - 70% - 8 бода;      71% - 80% - 10 бода;      81% - 90% - 12 бода;      91% - 100% - 15 бода.</p> <p>* АКТИВНОСТ НА НАСТАВАТА: 15-25 бода</p>
Проверка на знаења	<p><b>Континуирана проверка (колооквиум):</b>      Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена (тест со повеќекратен избор). Студентот задолжително се јавува на колооквиум, во спротивно не стекнува право на потпис на крајот на семестарот.  <b>Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</b></p> <p><b>Завршен испит:</b>      Нема. Доколку студентот го положи колооквиумот, се оформува целосната оценка.</p> <p><b>Комплетен завршен испит:</b> Претставува колооквиумот што не е положен. Доколку студентот не го положи неположениот колооквиум, испитот не смее да се оценува.</p> <p><b>Оформување на целосната оценката:</b>      Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на <b>збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка.</b></p> <p><b>ВОНРЕДНИ СТУДИИ:</b>  <b>Се изведуваат 40% од предвидената теоретска и практична настава.</b>  <b>Испитот се изведува во ИСПИТНИ СЕСИИ и се состои од:</b>      - тест со повеќекратен избор      Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на <b>збирот на бодовите добиени од сите активности.</b></p>
Учебни помагала	<p><b>Основни:</b>      Авторизирани предавања од предавачите</p>